


# „УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ОКОЛУ МАНАСТИРСКИТЕ ЛОКАЛИТЕТИ НА СВ. ГОРЃИ ВО С. ОРАОВИЦА И СВ. СТЕФАН ВО С. КОНЧЕ“



**Л**окалитетите “Ораовичко манастирче - Манастир Св.Горѓи” во с. Ораовица и „Конечки манастир - Манастир Св.Стефан” во с. Конче изградени се во периодот 13-14 век и претставуваат уникатни природни и културни вредности, со многу историја, легенди, митови, верски обичаи и настани, кои придонеле со текот на времето да станат вековно традиционално собиралиште на луѓето од овој крај и пошироко.

Преку овој проект ќе се овозможи партерно и хортикултурно уредување на овие два локалитети, ќе се овозможи да се подобрат условите за вековното, традиционално на луѓето од овој крај и пошироко, а исто така се очекува да се зголеми и туристичката посетеност на овие два манастирски комплекса од граѓаните на Југоисточниот и Источниот плански регион, како и други домашни и странски туристи.



## Краток преглед на проектот:

### Носител на проектот:

- Центар за развој на Југоисточниот плански регион

### Проектни партнери:

- Општина Радовиш
- Општина Конче

### Времетраење:

6 месеци

### Финансиран од:

- Биро за регионален развој
- Центар за развој на Југоисточниот плански регион
- Општина Радовиш
- Општина Конче

### Цел на проектот:

Цел на проектот е партерно и хортикултурно уредување на просторот околу манастирските локалитети преку уредување на парковна зона.

### Контакт:

Филип Атанасов  
Ул. Боро Џони Бр. 10  
2400 Струмица  
Моб. 072/248-970  
Тел./Факс 034/ 340-139  
E-mail: fillip.atanasov@rdc.mk



### Цели на проектот

- Инфраструктурно уредување и поставување на соодветна урбана опрема на просторот околу локалитетите Ораовичко манастирче и Конечки манастир;
- Развој на селскиот и еко туризмот;
- Подобрување на економската состојба на локалните заедници;
- Зголемување на бројот на туристи;
- Дополнителен приход во општинските буџети;
- Подобрување на туристичката понуда во ЈИПР.

### Очекувани резултати

- Комплетно инфраструктурно, хортикултурно и патоказно уредени локалитети - Ораовичко манастирче и Конечки манастир;
- Зголемен прилив на посетители од регионот за 30 % до крајот на 2016 година, а со тоа и зголемен развој на руралниот туризам.

